



ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА  
НА МАКЕДОНИЈА

  
CASINOS AUSTRIA

бул. Гоце Делчев бр.8  
тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

## ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
*[за набавки со проценета вредност до 5.000 евра]*

**БР.20-3/2014**

**ЗА НАБАВКА НА  
НАФТА И НЕЈЗИНИ ДЕСТИЛАТИ**

*Скопје, мај, 2014 година*

## Инструкции за понудувачите

### Договорен орган

- Договорниот орган **Државна видеолотарија на Македонија**, со адреса на Бул. Гоце Делчев бр. 8 Скопје, , телефон за контакт 5511991, факс 5511992 електронска адреса [office@videolottery.mk](mailto:office@videolottery.mk)
- Лице за контакт кај договорниот орган е Драган Велков, телефон 076 340404, електронска адреса [drmvelkov@yahoo.com](mailto:drmvelkov@yahoo.com)

### 1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е sukcesивна набавка на горива, бензин и/или дизел гориво за патнички/товарни моторни возила на бензински пумпи, со користење на безготовинска картичка согласно видот и количините дадена во спецификацијата за време траење од една година.

Предметот на договорот е **неделив**.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

### 2. Начин на испорака на стоките / извршување на услугите /

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорача sukcesивно на барање на Договорниот на бензинските пумпи на територијата на Република Македонија, со користење на безготовинска картичка.

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорачува sukcesивно на Сите понуди кои предвидуваат подолг рок од предвидениот се отфрлаат како неприфатливи.

### 3. Разлики во цена (корекција на цени)

За време на важењето на овој Договор, единечната цена на горивата може да се менува единствено согласно Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за определување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати-на малопродажната цена на течните горива, на која се применува одобрениот попуст..

### 4. Рок на испорака на стоките / за извршување на услугата /

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорачува sukcesивно веднаш по доаѓање на бензинските пумпи на територијата на Република Македонија во временски период од 00-24,00 часот секој работен ден, како и во неработни денови (викенд, државен и верски празник, прогласени за неработни денови).

### 5. Начин, рок и услови на плаќање

- Начин на плаќање е вирамнски.
- Рок на плаќање е до 15 дена по доставување на фактура за извршени поодделани испораки во тек на половина месец во архивата на договорниот орган. Составен дел на фактурата е Спецификација на потврди за безготовинско плаќање потпишана од одговорни лица на договорните страни.
- Услови на плаќање: по извршени поодделани испораки во рок од половина месец.

### 6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите

6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран и да поседува

- Лиценца за трговија со нафтени деривати.

6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да има на располагање документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот и

- Лиценца за трговија со нафтени деривати.

## **7. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација**

### **7.1 Појаснување на тендерската документација**

7.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

7.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

### **7.2 Изменување и дополнување на тендерската документација**

7.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

7.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

7.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

## **8. Изготвување и поднесување на понудите**

### **8.1. Изјава за сериозност на понудата**

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

### **8.2. Изјава за независна понуда**

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невестинити.

Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

### **8.3. Начин на изготвување на понудата**

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

### **8.4. Елементи на понудата**

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Пополнет образец на понуда (Прилог 1),
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата (Прилог 2)
- Пополнет образец на изјава за независна понуда (Прилог 3)
- Доказ за регистрирана дејност и Лиценца за трговија со нафтени деривати,

#### 8.5. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

#### 8.6. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

#### 8.7. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

#### 8.8. Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е е 03.06.2014 година до 15,00 часот. Понудите се поднесуваат на следнава адреса Државна видеолотарија на Република Македонија на Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ- II кат) во Скопје (над одделение за давање на пасоши и лични документи).

Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

### 9. Критериум за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е: Најниска цена

Подкритериум на критериум најниска цена

- Бензиска пумпа нјајблиску до седиштето на договорниот орган.
- Доколку се на исто растојание се применува правило прв дојден прв услужен.

## 10. Електронска аукција

10.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

#### 10.2. Подетални информации за електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН. Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

### **11. Известување на понудувачите**

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

### **12. Правна заштита**

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

### **13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка**

13.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечната одлука за избор или за поништување на постапката.

13.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.

### **14. Задолжителни елементи од договорот за јавна набавка**

#### **Начин на плаќање**

Начин на плаќање: вирмански.

Рока на плаќање: 15 дена по доставување на фактура. Составен дел на фактурата е спецификација на потврди за безготовинско плаќање за моторни бензини/дизел гориво потпишана од одговорни лица на договорните страни.

Услови на плаќање: за извршени услуги во период од половина месец.

#### **Рок и место на испорака**

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорачува sukcesивно веднаш по доаѓање на бензинските пумпи на територијата на Република Македонија во временски период од 00-24,00 часот секој работен ден, како и во неработни денови (викенд, државен и верски празник, прогласени за неработни денови).

#### **Разлики во цена (корекција на цени)**

Корекција на единечните цени на предметот на договорот за јавна набавка се дозволени.

Единичната цена на течните горива може да се менува единствено согласно Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за определување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати – на малопродажната цена на течните горива.

**Понудениот попуст на цените е непроменлива до истекот на договорот за јавна набавка.**

#### **Авансно плаќање**

За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.

### Техичка спецификација

Сукцесивна набавка на 4.500,00 литри горива (бензин и/или дизел) за службени патнички моторни возила и дизел агрегат на бензиски пумпи, со користење на вредносни картичка, за потребите на Државна видеолотарија на Македонија, за времетраење од 1(една) година и тоа:

Р/Б	Вид на материјал и опис	Количина (литри)
1	Еуро супер	2,000
2	Еуро дизел ( Д-Е- IV )	2.500

Набавувачот е должен да обезбеди квалитет на горивата, предмет на набавката во согласност со важечки стандарди на Република Македонија, кој ги исполнува барањата услогласени со европските стандарди.

Квалитетот на горивата мора да се во согласност Правилникот за квалитет на течни горива („Службен весник на Република Македонија бр.88/07.....81/09) со македонските стандарди за соодветниот тип на гориво што е предмет на набавка, за што понудувачот мора да достави потврди (сертификати) или уверенија издадени од надлежни органи за контрола на квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производот што јасно било утврдено со упатувањата кон спецификите и стандардите.

Набавувачот го задржува правото да врши измени на количините по позиции во рамките на вкупната вредност на набавката но не повеќе од 50% од вредноста на договорот за јавна набавка.

## Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број 20-3/2014 објавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на **нафта и нејзини дестилати** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

:

### П О Н У Д А

#### Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_
- I.2. Контакт информации
- Адреса: \_\_\_\_\_
  - Телефон: \_\_\_\_\_
  - Е-пошта: \_\_\_\_\_
  - Лице за контакт: \_\_\_\_\_
- I.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
- I.4. Даночен број: \_\_\_\_\_
- I.5. Матичен број: \_\_\_\_\_
- I.6. Трансакциска сметка и банка деподент: \_\_\_\_\_

#### Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка за сукцесивна набавка и испорака на **нафта и нејзини дестилати на бензиски пумпи** согласно со цената, рокот на испорака и техничките карактеристики дефинирани во Понудата за време траење од една година.

#### Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: \_\_\_\_\_ денари

(со бројки)

(\_\_\_\_\_)

(со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува \_\_\_\_\_.

(со бројки)

(\_\_\_\_\_)

(со букви).

III.2. Детален Финансиска понуда:

Р. бр.	Вид на материјал и опис	Количин и	Единична цена без ДДВ	Единична цена со ДДВ	Вкупно без ДДВ
1	ЕУРОСУПЕР БС - 95	2.000			
2	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	2.500			
Се вкупно без ДДВ (1+2)					

III.3. Цените се формирани со даден попуст од \_\_\_\_\_ денари во однос на највисоките цени определена од Регулаторната комисија на Република Македонија.

III. 4. Понудениот попуст е непроменлива до истекот на договорот за јавна набавка.

III. 5. Адреса на бензинска пумпа најблиску до седиштето на Договорниот орган.

---

III. 6. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 7. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

---

Овластено лице

---

(потпис )



## Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата бр. 20-3/2014 за испорака на нафта и нејзини дестилати објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Прилог 3 – Изјава за независна понуда

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во постапка со прибирање на понуди* бр. 20-3/2014 за испорака на нафта и нејзини дестилати објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката бр.20-3/2014* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_